

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола Вапцаров бр.
22, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.
82/1/7, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14А,
6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
бригада бр. 52, 1300
Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk





FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

ВЕЛИГДЕН ИСТАНБУЛ

17.04.2020 – 20.04.2020



Цена

229€

14.152 МКД

СО
ПОЈАДОК



+

ТРАНСФЕР

ИСТАНБУЛ – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Истанбул - најкосмополитски град во светот, град на контрасти, единствен град кој ги преплавува сите сетила. Истанбул пречекува опсипан со светлина, град кој никогаш не спие - улици полни со весели и насмеани луѓе, шаренило од бои, мириси, идеален спој на култура и религија, место на кое се состануваат Европа и Азија.

3



Програма за патување

Хотел Grand Washington 4* - 229 еур

1 ден 17.04.2020 (Петок)

Состанок на групата на аеродром два часа пред полетување. Полетување со Turkish Airlines во 09:15 со бр. на лет TK 1004. Слетување во Истанбул во 11:50 и организиран трансфер од аеродром до хотел. Сместување во хотел. Слободно попладне за индивидуални активности: Предлог-Прошетка по Лалели, посета на некој од познатите трговски центри како на пример Форум со можност за посета на Аквариумот, посета на Азискиот дел на Истанбул со метро преку подводниот тунел под Босфор-Мармарис, Посета на Каракоу – место со премногу улички со кафичи, една од нив е познатата улица на чадорите...Ноќевање.

2 ден 18.04.2020 (Сабота)

Појадок. По појадокот, Факултативно- разглед на градот со стручен водич: Посета и влез во локалитетите: Султановиот дворец опкружен со море од сите страни **Топ Капи Палатата** – музеј со непроценлива колекција на споменици и уметнички дела, во неа е изложен мечот на пророкот Мухамед и најголемиот дијамант на светот. Сегашниот изглед на Палатата датира од времето на Сулејман Величествениот; **Џамијата Султан Ахмед** наречена и **Сина Џамија** поради своите бои: сина, зелена и бела, последна импресивна градба на Отоманската религијска архитектура, единствена џамија со 6 минариња; Црквата **Аја Софија**, подоцна пренаменета во џамија, а денес работи како музеј, Посета на **Цариградската Патријаршија** позната и како Вселенска Патријаршија, една од 14-те Автокефални православни цркви, Посета на **Pierre Loti**, познато место од каде се пружа најубавиот поглед на Истанбул. Враќање во хотел или Предлог: шопинг во **Капали Чаршија**, една од најстарите и најголемите покриени пазари во светот со повеќе од 3000 продавници кои привлекуваат илјадници туристи. Ноќевање.

3 ден 19.04.2020 (Недела)

Појадок. Факултативна посета на најубавата султанска палата **Палатата Долма Бахче Сарај** со стручен водич. Градена во Европски стил во 19 век е една од најгламурозните палати во светот, се во Палатата зрачи со луксуз. Била административен центар на крајот на Отоманската империја со последниот Султан кој живеел во неа, а денес е претворена во музеј кој содржи уметничко историски збирки со непроценливо богатство. Факултативно **крстарење со брод по Босфор**, со панорамски разглед на палатите од двете страни на каналот: Палатата Долма Бахче, Јилдиз Палатата, Белербеј Палатата која се наоѓа покрај самиот мост од Азиската страна и мостовите кои ги поврзуваат Европа и Азија. Враќање во хотел или слободно попладне за посета на моденскиот дел на Истанбул-Ортакој познат како Истанбулски Монмартр, шопинг и прошетка на познатата улица Истиклал на Таксим, или посета на трговскиот центар Џевахир. **ФАКУЛТАТИВНО** – Да се доживее Истанбул ноќе-прекрасна ноќна панорама на Истанбул - **Забава на брод PEREME TOUR** : со вечера, пијалок и ориентална програма со музика и танчерки. Враќање во хотел. Ноќевање.

4 ден 20.04.2020 (Понеделник)

Појадок. Одјавување од хотел до 12:00. Слободно претпладне за индивидуални активности. Предлог: Посета на трговскиот центар **Sapphire** сместен во највисоката зграда во Европа (236 м) од каде се пружа прекрасна панорамска глетка на Истанбул. Виртуелна прошетка низ Истанбул со хеликоптер во 4D кино. (надлетување на најзначајните историски обележја: Аја Софија, Топ Капи, Моминската кула, Босфор, Цистерната, Галата мостот...) Враќање во хотел. Организиран трансфер од хотел до аеродром околу 16:00. Полетување за Скопје во 19:30 со бр. на лет TK 1005. Слетување во Скопје во 20:00.

Во цената се вклучени следниве услуги:

- Авио билет: Скопје-Истанбул-Скопје
- Организиран трансфер: аеродром-хотел-аеродром
- 3 ноќевања со појадок во хотел **Grand Washington 4*** на **Лалели**
- Организација и пратител на патувањето

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Аеродромски такси 129 еур – 7972 мкд
- Целодневен разглед на градот со локален водич, превоз и влезници за Топ Капи и Аја Софија (65 евра)
- Посета на Палатата Долма Бахче и крстарење по Босфор (68 еур со вклучена влезница, превоз и водич)
- Забава на луксузен брод **PEREME TOUR** – 50 еур (вечера, пијалок, ориентална програма и трансфер)
- Патничко и здравствено одигурување 185 мкд
- **Важна напомена:**
- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 6 месеци од денот на патувањето
- Краен рок за пријавување 05.04.2020, Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 20 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ

